



Република Македонија
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Комисија за организации со статус од јавен интерес

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА
КОМИСИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИИ СО СТАТУС ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС
ВО 2014 ГОДИНА

Скопје, февруари 2015 година

1. Вовед

Законот за здруженија и фондации ("Службен весник на Република Македонија" бр.52/2010 и 135/2011) во Глава XI воведува нова организациска форма во функционирањето на здруженијата и фондацииите – Организации со статус на јавен интерес. Статусот на јавен интерес на организациите го определува Владата на Република Македонија, по предлог на Комисија за организации со статус од јавен интерес.

Согласно член 79 од Законот за здруженија и фондации и Правилникот за начинот и критериумите за избор, како и причините за престанок на вршењето на работата на претседателот и членовите на Комисијата за организации со статус на јавен интерес („Службен весник на Република Македонија" бр.142/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2.03.2012 година донесе Решение за именување претседател и членови на Комисијата за организации со статус од јавен интерес („Службен весник на Република Македонија" бр.35/2012). Комисијата е составена од претседател и десет члена од кои по еден претставник од Министерството за финансии, Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за култура, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за локална самоуправа, Агенцијата за млади и спорт, како и двајца претставници на организации регистрирани во согласност на Законот за здруженија и фондации, а избрани по пат на оглас, што Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија го објави на 08.08.2011 година и на 7.10.2011 година, во дневните весници Вечер, Дневник и Коха и на веб страницата на Одделението за соработка со невладини организации www.nvosorabotka.gov.mk¹.

Комисијата за организации со статус на јавен интерес, согласно член 80 од Законот за здруженија и фондации е надлежна да: дава предлози за доделување и престанок на статус на организација од јавен интерес; разгледува и дава мислења по деловни и финансиски извештаи за работата на организациите со статус од јавен интерес; предлага поведување прекршочна постапка и го утврдува годишниот извештај за својата работа за претходната година. Годишниот извештај Комисијата го објавува на својата веб страница.

¹ Комисијата за организации со статус на јавен интерес ја сочинуваат: претседателот Елена Ивановска од Министерството за образование и наука и членовите: Тоше Пановски од Министерството за финансии, Јулијана Георгиевска од Министерството за правда, Лена Ничевска од Министерството за труд и социјална политика, Маја Таневска од Министерството за култура, Јадранка Иванова од Министерството за животна средина и просторно планирање, Ели Чакар од Министерството за локална самоуправа, Стојанчо Стојковски од Министерството за здравство, Гордана Цекова од Агенцијата за млади и спорт, Светлана Киревска од Фондацијата за развој на мали и средни претприемништва од Скопје и Христина Спасевска од Сојузот на Здруженија за техничка култура на Македонија – Народна техника од Скопје.

Комисијата за организации со статус од јавен интерес во текот на 2012 година ги донесе сите потребни акти за успешно извршување на своите надлежности (Деловник за работа на Комисијата за организации со статус од јавен интерес; Образец на Барање за добивање статус на организација од јавен интерес и Листа на потребни документи за добивање статус на организација од јавен интерес) и воспостави своја веб страница, како посебен дел на веб страницата на Одделение за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија www.nvosoraboka.gov.mk.

Административно-техничките работи на Комисијата ги врши Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија – Одделение за соработка со невладини организации.

2. Активности на Комисијата за организации со статус од јавен интерес во 2014 година

Комисијата за организации со статус од јавен интерес во 2014 година одржа две седници.

На Осмата седница, одржана на 11.02.2014 година, Комисијата за организации со статус од јавен интерес го разгледа и усвои Извештајот за работа на Комисијата во 2013 година, подготвен од Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат. Владата на Република Македонија го разгледа Извештајот како материјал за информирање на седницата одржана на 11.03.2014 година.

Деветтата седница, одржана на 16.05.2014 година беше посветена на разгледувањето на Деловниот и финансиски извештај за 2013 година на Непрофитната организација за стипендирање на студенти и подршка на научно истражувачки активности – Фондација ПЕКСИМ, со статус од јавен интерес. Членовите на Комисијата констатираа дека извештајот е доставен во законски предвидениот рок и дека е подготвен согласно членовите 85 и 87 од Законот за здруженија и фондации и Правилникот за образецот за формата и содржината на деловниот и финансискиот извештај за здруженијата и фондацииите со статус од јавен интерес, поради што Комисијата утврди позитивно мислење по извештајот.

3. Заклучни согледувања и препораки

Комисијата за организации со статус од јавен интерес во текот на својата тригодишна работа ги донесе сите потребни акти за успешно извршување на своите надлежности (Деловник за работа на Комисијата за организации со статус од јавен интерес; Образец на Барање за добивање статус на организација од јавен интерес и Листа на потребни документи за добивање статус на организација од јавен интерес), воспостави своја веб страница, како посебен дел на веб страницата на Одделение за соработка со невладини организации на Генералниот

секретаријат на Владата на Република Македонија www.nvosoraboka.gov.mk и учествуваше на неколку обуки и консултативни настани со цел зајакнување на капацитетите на членовите на Комисијата за практична примена на одредбите од Законот за здруженија и фондации кои го регулираат статусот на организации од јавен интерес.

Комисијата во 2012 година разгледа две барања за добивање на статус на организација од јавен интерес, за што ја информираше Владата на Република Македонија, а Владата донесе Решение со кое се одбива едното барање бидејќи не се исполнети критериумите од член 75 став 1 алинеи 3 и 6 од Законот за здруженија и фондации и Решение со кое се констатира дека второто барање ќе се смета дека не е поднесено, од причини што подносителот не постапи по укажувањето на Комисијата за комплетирање на барањето.

Во 2013 година, Комисијата за организации со статус од јавен интерес разгледа само едно барања за добивање на статус на организација од јавен интерес, за што ја информираше Владата на Република Македонија, а Владата донесе Решение за доделување статус на организација од јавен интерес на Непрофитната организација за стипендирање на студенти и поддршка на научно истражувачки активности – Фондација ПЕКСИМ.

Во 2014 година до Комисијата за организации со статус од јавен интерес не беа доставени нови барања од здруженија и фондации за доделување на статус на организација од јавен интерес.

За да се зголеми интересот на здруженијата и фондацииите за поднесување на барања за добивање на статус на организација од јавен интерес потребни се дополнителни активности за афирмирање на одредбите од Законот за здруженија и фондации кои го регулираат статусот на организации од јавен интерес, но и измени во даночната и царинската регулатива со цел практична примена на членот 88 од Законот за здруженија и фондации, според кој „организациите со статус од јавен интерес покрај даночните и царинските олеснувања утврдени во ченот 7 став (2) на овој закон имаат дополнителни даночни и царински олеснувања во согласност со закон“.